



**Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки**

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12  
1000 Скопје, Република Македонија  
Телефон: 02/3255-689  
<http://bjn.gov.mk>

**ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **01/2008**

**ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН**

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Министерство за култура**

I.1.2)Адреса:**Ѓуро Ѓаковиќ 61**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4)Интернет адреса:**[www.kultura.gov.mk](http://www.kultura.gov.mk)**

I.1.5)Лице за контакт:**Исмаил Салији** Адреса на е-пошта:**[ismail.saliji@kultura.gov.mk](mailto:ismail.saliji@kultura.gov.mk)**

Телефон/Факс:**023240696/02 3226 920**

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Државни органи - Спорт и култура**

**ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

Предмет на оваа Меѓународна ограничена постапка бр. 01/2008 е прибирање на документација за предходно утврдување на економско и финансиската и техничката состојба (предквалификација) на економските оператори како можни носители на набавката со прибирање пријави за изградба на објектот „Македонска филхармонија“ Скопје според проектна документација за градежни работни и градежно занатски работи (затворена карабина) и нивелационо партерно уредување и сообраќајно решение. Врз основа на решение за измена и дополна на Решение за потреба на јавна набавка број 39-5343/1 од 16.05.2008 година.

II.2)Вид на договорот за јавна набавка: **Работи - Изведување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

**Скопје**

II.3)Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4)Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5)Групна набавка: **Не**

II.6)Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7)Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8)Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9)Рамковна спогодба: **Не**

II.10)Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

Или се планира да започне: 24.03.2009

се планира да заврши: 24.03.2010

### ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1)Вид на постапка: **Ограничена постапка**

III.2)Меѓународна објава: **Да**

III.3)Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Економски најповолна понуда**

Елементи	Бодови
Цена	60
Квалитет	30
Рок на изведување на работите	10

III.4)Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5)Дали била користена електронска аукција? **Не**

### ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1)Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1)Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **24.03.2009**

IV.1.2)Број на добиени понуди: **4**

IV.2)Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **АЛПИНЕ БАУ ГМБХ**

Адреса на носителот на набавката: **Алте Бундештрасе бр. 10, А-5071**

Град или населено место: **Салцбург/Валс** Држава: **ЕУ**

IV.3)Информации за вредноста на договорот

IV.3.1)Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **453000000 ден.**

IV.3.2)Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **364004407 ден.**

IV.5)Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **25.03.2009**